

**Процедура за онлајн гласање**  
**за избор на претседател и членови на ФСС**  
**Медицински факултет Скопје 2020/2021**

Поради ситуацијата со COVID-19, овогодинешните избори за претседател и членови на ФСС на Медицинскиот факултет во Скопје ќе се одвиваат онлајн. Медицинскиот факултет во Скопје, како и ФСС Медицински факултет Скопје се залагаат за спроведување на легитимен и веродостоен избирачки процес. Во овој документ детално ќе биде опишан и објаснет избирачкиот процес:

1. Секој студент ќе добие маил, во кој ќе биде прикачен линк за пристап до гласањето. Линкот којшто ќе го добие секој студент е уникатен и преку него може да се пристапи само еднаш. Со тоа се избегнуваат компликациите и можните изборни нерегуларности, како искористување туѓо право на глас и слично. На сликата е престамено како ќе изгледа тој маил.

Покана за учество на гласање за ФСС при МЕДФ

E

e-admin <e-admins@feit.ukim.edu.mk>  
Thu 12/17/2020 5:39 PM  
To: Ристе Калинов

Почитуван(а) Ристе,

поканети сте да учествувате на гласање за ФСС при МЕДФ.

Гласањето е насловено како:  
"ТЕСТ Избори за ФСС при МЕДФ"

""

Ако сакате да учествувате, стиснете на долунаведената врска.

e-admin (e-admins@feit.ukim.edu.mk)

-----  
Линкот за гласањето ќе го најдете тука:  
<https://anketi.feit.ukim.edu.mk/index.php/656943?token=XiwXRLR4bcneRYVogjGltGH&lang=mk>

Reply | Forward

2. Со кликување на претходно наведениот линк, на екран ќе добиете слично на екранот прикажан подолу. Во полето наведено како “Token” не треба да се потполнува ништо. Тоа поле веќе автоматски е потполнето. Во полето каде треба да ја решите едноставната равенка, треба да се напише нејзиното решение. Ова поле служи чисто поради безбедносни причини и спречување на изборни нерегуларности.

ФСС Тест Избори



За да учествувате во ова гласање потребно е да имате валиден жетон

Потврдете го жетонот со одговарање на долунаведеното безбедносно прашање и стиснете да продолжите.

\* Token:

\* Please solve the following equation:  $43+7=$

3. Следно нешто што ќе ви се појави на вашиот екран е кратко известување за анонимноста на гласањето. Со овој дел се овозможува гласањето да е во целост тајно и анонимно.

ФСС Тест Избори



### ФСС Тест Избори

Овие избори се анонимни.

Евиденцијата на вашето гласање на изборите не содржи никакви информации преку кои може да бидете идентификувани, освен ако не е експлицитно побарано да внесете такви информации.

Ако користите идентификационен жетон за пристап до овие избори, бидете сигурни дека овој жетон нема да се зачува заедно со вашето гласање. Се зачувува во посебна база на податоци и се ажурира само за да покаже дали сте гласале или не. Не постои начин за поврзување на идентификациониот жетон со вашето гласање.

4. Првото гласачко ливче е наменето за избор на претседател. Може да се заокружи т.е даде глас само на еден кандидат. Постои и можност да не гласате за претседател т.е вашето ливче за претседател да е неважечко, така што нема да заокружите(обележите) ниту еден од понудените кандидати.

## Гласачко ливче за избор на претседател на Факултетско студентско собрание

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидат. Може да се избере само една опција. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

🔵 Се молиме одберете најмногу една опција

Кандидат1

Кандидат2

Следно

5. Второто гласачко ливче е наменето за избор на членови од Вашата година или Втор/Трет циклус на студии. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени неколку кандидати. Може да се заокружи т.е даде глас на еден, два или повеќе кандидати, но не повеќе од бројот на членови од Вашата година или циклус на студии, кој е истакнат со здебелени букви во самото гласачко ливче. Постои и можност да не гласате за член од Вашата година т.е вашето ливче за член да е неважечко, така што нема да заокружите(обележите) ниту еден од понудените кандидати.

## Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од прва година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избераат најмногу 3 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту едно опција.

🔵 Се молиме одберете најмногу 3 опции

Кандидат1

Кандидат2

Кандидат3

Кандидат4

Кандидат5

Кандидат6

Следно

## 6. По завршување на гласањето ќе ја добиете следната порака.

ФСС Тест Избори

Ви благодариме!  
Вашите одговори на анкетата се заведени.

## 7. Уште една потврда дека вашето гласање е успешно, е потврда што ќе стаса до вашата маил адреса по гласањето.



**e-admin** <e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com>  
To:

Почитуван(а)

со ова потврдуваме дека успешно учествувавте во гласањето насловено како ФСС Тест Избори и дека вашите одговори се зачувани. Ви благодариме што учествувавте.

Ако имате некакви прашања, обратете се кај e-admin на e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com.

Искрени поздрави,

e-admin

## Често поставувани прашања

- **Дали можам да гласам за претседател на ФСС, независно од циклусот/студиската година/студиската програма во која студирам?**

- Да, секако. Независно од тоа, на кој циклус на студии/студиска година/студиска програма студира, секој студент кој е евидентиран на избирачкиот список има право да гласа за избор на претседател на Факултетското студентско собрание.

- **Дали можам да гласам за членови на ФСС, независно од циклусот/студиската година во која студирам ?**

- Не! Право да гласаат за членови на ФСС за одреден циклус/студиска година, имаат само оние студенти запишани на истиот циклус/студиска година за која се избираат кандидатите за членови (на пример, студентите од прв циклус, прва година, на сите студиски програми гласаат за кандидатите за членови од прв циклус, прва година, на сите студиски програми; студентите од втор циклус на студии гласаат за кандидатите за членови од втор циклус на студии итн.)

- **Доколку го отворам линкот за гласање и по грешка го исклучам, дали можам повторно да го искористам?**

- Да! Линковите за избирање на претседател и членови на ФСС ќе бидат активни, а вие ќе можете да ја завршите започнатата постапка на гласање и доколку поради било какви технички проблеми, вашиот линк се исклучи.

- **Дали можам да бидам сигурен дека моите лични податоци се заштитени?**

- Личните податоци при гласањето со сигурност се заштитени. Целиот систем на гласање е организиран, така што сечија приватност е заштитена. Секој глас е анонимен.

- **На кој маил ќе пристигне линкот за гласањето?**

- На денот на изборите (21 декември, 2020) пред официјалниот почеток на гласањето, линковите за гласањето ќе Ви бидат испратени на вашите маил адреси. Тоа се мејлови кои ги наведуваме при упис на студии, семестар, итн. Тоа **НЕ** се студентските маилови на students.medf.ukim.mk.

Доколку на денот на изборите, линковите за гласање не ги добиете на вообичаеното мени за примање на мејлови (inbox), задолжително отворете ја

опцијата „Junk“ или „Spam“ каде постои голема веројатност да ги пронајдете линковите кои недостасуваат.

Во случај на потреба од техничка поддршка, обратете се до советникот за ИКТ на Медицинскиот факултет во Скопје, на следната мејл адреса: [admin@medf.ukim.edu.mk](mailto:admin@medf.ukim.edu.mk).